

Известување за концентрација помеѓу Телемах, широкопојасна комуникација д.о.о., Словенија и Ансат инсталација и одржување на електронски уреди д.о.о., Словенија (предмет бр. 08-51/2020)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 21.04.2020 година, а дополнето на 08.05.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација која се однесува на стекнувањето на контрола од страна на Телемах, широкопојасна комуникација д.о.о. (Telemach, širokopasovne komunikacije d.o.o.), со седиште на адреса Брничева улица 49А, 1231 Љубљана – Чрнуче, Словенија, над трговското друштво Ансат инсталација и одржување на електронски уреди д.о.о. (Ansatt montaža in vzdrževanje elektronskih naprav d.o.o.), со регистрирано седиште на адреса улица кршкихжртев 47, 8270 Кршко, Словенија.

Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. е интегриран телекомуникациски оператор во Словенија, кој обезбедува услуги на фиксна и мобилна телефонија, дистрибуција на медиумски содржини и широкопојасен пристап на интернет на словенечките корисници. Телемах е во крајна сопственост на фондови советувани од БЦ Партнерс. БЦ фондовите се исклучиво финансиски инвеститори, т.е. не се вклучени во секојдневните деловни активности на компаниите во кои инвестираат, со кои управуваат сопствени одбори на директори.

БЦ Партнерс има регистрирано присуство во Република Северна Македонија преку следните индиректно зависни друштва:

- Тотал ТВ ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Булевар ВМРО бр. 3, Центар, Скопје, кое врши дистрибуција на медиумски содржини преку DTH техничка платформа, и
- ДИРЕЦТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Орце Николов 68/3, Центар, Скопје, кое врши маркетиншки дејности.

Ансат инсталација и одржување на електронски уреди д.о.о. претставува телекомуникациски оператор активен на подрачјето на градот Кршко во Словенија кој ги обезбедува следниве услуги: фиксна телефонија; широкопојасен пристап на интернет; дистрибуција на медиумски содржини; и од неодамна мобилна телефонија, на корисниците во Република Словенија.

Ансатд.о.о. нема регистрирани зависни друштва во Република Северна Македонија.

Подносителот смета дека дефиницијата на релевантниот пазар на стоки може да остане отворена, но како релевантните пазари би можеле да се дефинираат: малопродажен пазар за обезбедување услуги на фиксна телефонија; малопродажен пазар за обезбедување на услуги на мобилна телефонија; малопродажен пазар за обезбедување услуги на широкопојасен пристап на интернет; и малопродажен пазар за обезбедување услуги на дистрибуција на медиумски содржини.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail:

kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 6 дена од денот на објавување на ова известување.

16.06.2020 година
Скопје